

1.	Наслов на наставниот предмет		ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО		
2.	Код		ДФ - 328		
3.	Студиска програма		Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Катедра по гинекологија и акушерство		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		Трета/VI	7.	Број на ЕКТС кредити 1
8.	Наставник		Проф.д-р Весна Антевска		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Исполнет услов за запишување на трета година		
10.	Цели на предметната програма: Студентот се здобива со основни познавања од гинекологијата и акушерството				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава (15 часа): <ul style="list-style-type: none"> • Физички и физиолошки промени во бременост и пуерпериум • Раѓање и постродилен период • Неправилно раѓање и патолошки пуерпериум • Бенигни и малигни заболувања на генитални органи • Стрес инконтиненција 				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања				
13.	Вкупен расположив фонд на време		30 часа		
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа	
		15.2.	Вежби, Семинари		
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса		
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување			Бодови	
	17.1	Континуирани проверки	Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската настава за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка. Студентот е должен да освои минимум бодови од континуираната проверка (60%), во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит. Мин –Макс 40-60		

17.2	Завршен испит	Испитот е писмен. Се состои од континуираната проверка на којашто студентот не освоил минимум бодови.	
17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	мин.-макс.	
17.4	Активно учество	мин.-макс. 20-40 * присуство на теоретска настава: 51% - 60% - 20 бода; 61% - 70% - 25 бода; 71% - 80% - 30 бода; 81% - 90% - 35 бода; 91% -100% - 40 бода.	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) F
		од 60 до 68 бода	6 (шест) E
		од 69 до 76 бода	7 (седум) D
		од 77 до 84 бода	8 (осум) C
		од 85 до 92 бода	9 (девет) B
		од 93 до 100 бода	10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаење ето за да добие потпис.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		
22.	Литература		
22.1.	Задолжителна литература		
	1.	Авторизирани предавања од Катедрата	
22.2.	Дополнителна литература		
	1.		